

НАСОКА ЗА УВОЗ И ПОСТАПУВАЊЕ СО НАФТЕН КОКС ПРИ СКЛАДИРАЊЕ ИЛИ ПОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Оваа насока дава појаснување за начинот и постапката која треба да биде спроведена од страна на регистриран акцизен обврзник или имател на одобрение за повластено користење при увоз и движење на нафтен кокс до местото на складирање или повластеното користење на нафтениот кокс.

При увоз на нафтен кокс од тарифните ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00 од Царинската тарифа, обврската за пресметување и плаќање на акцизата настанува во согласност со царинските прописи, освен во случаите кога увозникот е имател на Одобрение за акцизен обврзник за нафтен кокс од член 114 од Законот за акцизите или е имател на Одобрение за повластен корисник за нафтен кокс согласно одредбите од член 49 од истиот закон. Тоа подразбира дека при увоз акцизата за нафтениот кокс во двата случаи не се наплатува.

Согласно одредбите од членот 94 од Законот за акцизите, нафтениот кокс како акцизно добро не е предмет на следење и контрола на движењето во постапка на акцизно одложување кое се спроведува со користење на електронски административен документ (е-АД) во Системот за движење и контрола на акцизни добра (EMCS – Excise movement and control system) со кој управува Царинската управа. Тоа подразбира дека при увоз, по завршување на постапката за увоз кога увозникот е имател на Одобрение за акцизен обврзник за нафтен кокс или е имател на Одобрение за повластен корисник за нафтен кокс, движењето на нафтениот кокс се одвива без користење на е-АД.

Увозникот, имател на Одобрение за акцизен обврзник за нафтен кокс или имател на Одобрение за повластен корисник за нафтен кокс, по завршување на увозната постапка и плаќање или обезбедување на увозните давачки, на возачот треба да му достават испечатен примерок од увозната царинска декларација во која во рубрика 44 е наведен бројот на одобрението за акцизен обврзник за нафтен кокс или бројот на одобрението за повластен корисник за нафтен кокс.

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕЦД

Рубрика 37 - постапка

Во случај на увоз на нафтен кокс од страна на имател на одобрение за акцизен обврзник на нафтен кокс од членот 114 од Законот за акцизите, во рубрика 37 – постапка, првата подрубрика се пополнува со шифрата 40xx¹, а втората подрубрика се пополнува со шифрата F60.

¹ xx се пополнува во зависност од претходната постапка

месечен извештај за набавени, увезени, складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено користење до надлежниот царински орган

Месечниот извештај за набавени, увезени, складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено користење кое се поднесува во електронска форма преку системот СОЦДАД, а во случај на прекин или потешкотии за електронско креирање на истиот, извештајот се доставува во писмена форма преку архивата на Царинската управа кој треба да ги содржи податоците за набавени, увезени, складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено користење.

Царинска управа,
Сектор за акцизи
Скопје, 17.08.2020 г.